

## Повторување на материјалот од темата- Сообраќај, давање насоки, патувања

### Лекција 35, стр.72-73

#### Вежба 1

Гледај ја сликата, и на нејзино место напиши го видот на превоз, односно сообраќајното средство.

#### Вежба 2

Според сликата, напиши го правецот на движење- Каде се наоѓа црвеното топче во просторот. Следи ги зборовите дадени во полето.

#### Вежба 3

Гледај во мапата и пополни ги празните места во дијалогот.

#### Вежба 4

Поврзи за да добиеш едно место во градот

#### Вежба 5

Откриј кое место во градот се крие позади извртените букви во зборовите со црвена боја?

#### Вежба 8

Одговори на првите 4 прашања - за себе.

#### Вежба 9

Откриј кој број треба да стои во секое квадратче, според дадениот опис и според сликата која ја гледаш.

Сите вежби решавај ги во твојата тетратка.

Повтори го целиот материјал кој го добиваше (овој период како учиме од дома) од оваа тема (Лекции 31-35).

Следната недела ќе го утврдуваме материјалот од оваа тема.

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 11.05.2020 до 15.05.2020 год.

Лекции 31-35

1. Вежби- читање со разбирање
2. Вежби со вокабуларот и граматиката
3. Вежби со вокабуларот и граматиката

Работните листови решавај ги во тетратка или на листови, но во секој случај чувај ги, заведени со датум, заради евиденција и доказ за твојата работа од дома. Се што е сработено во тековната недела, сликај и испрати на мојот меил: [ajiram4@gmail.com](mailto:ajiram4@gmail.com)